

**Известување за концентрација, заедничко вложување на ДАИМЛЕР АГ, Германија и АБ
ВОЛВО, Шведска
(предмет бр. 08-94/2020)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 19.10.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на основањето на целосно функционално заедничко вложување (joint venture) од ДАИМЛЕР АГ, со седиште во Мерцедесштрассе 120, 70327 Штутгарт, Германија и АБ ВОЛВО, со седиште во SE-405 08, Гетеборг, Шведска за развој, производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

Даимлер АГ е јавно котирано друштво соодветно основано според германскиот закон со свое регистрирано седиште во Штутгарт, Германија. Даимлер на глобално ниво развива, произведува и дистрибуира автомобилски производи, главно патнички автомобили, камиони, комбиња и автобуси. Неговото работење е поделено на три подрачја: Мерцедес-Бенц АГ (*Mercedes-Benz AG*) (одговорно за патнички автомобили и комбиња), ДаимлерТрак АГ (*Daimler Truck AG*) (одговорно за камиони и автобуси) и ДаимлерМобилити АГ (*Daimler Mobility AG*) (одговорно за финансиски услуги и услуги за мобилност).

АБ Волво е мултинационално производствено друштво со седиште во Гетеборг, Шведска и јавно котирано на Нордиската берза Насдак OMX (*Nasdaq OMX*). Преку своите удели во друштва во рамки на Групацијата Волво, АБ Волво е глобално активно во производството и продажбата на камиони за автопат или надвор од автопат, автобуси, градежна опрема и поморски мотори, индустриски мотори за автопат.

АБ Волво има едно претпријатие-ќерка во Северна Македонија, друштвото Волво Македонија д.о.о.е.л., со седиште на ул. 1550 бр. 5, Скопје.

Даимлер и Волво имаат намера да направат заедничко вложување за развој, производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи. Заедничкото вложување ќе биде целосно функционално заедничко вложување - со намера да ги снабдува своите системи за горивни ќелии не само на Даимлери Волво, туку и на клиенти од трети страни, вклучително и со конкурентни ПООи(производители на оригинална опрема) (*OEMs*) за камиони влекачи.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

30.11.2020 година
Скопје